



19 јуни 2019 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 11



Број 11 Година XIII



СКОПЈЕ, јуни 2019



Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2019 година

1. Се објавува Програмата за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2019 година, донесена на дваесет и четвртата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 18 јуни 2019 година.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-4881/1
Датум: 19.06.2019 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стефан Богоев, с.р.



Врз основа на член 22, став 1, точка 8 и член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2019 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2018), Советот на Општина Карпош, на дваесет и четвртата седница, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе

ПРОГРАМА

за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2019 година

- I. Во Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2019 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2018), во точка II. Проектни активности се врши изменување и дополнување во точка 8 и во точка 6.
- II. Во точка 8 Финансиска поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица од Општина Карпош во делот „Предвидена финансиска рамка“ се брише износот од “3.000.000,00 денари”, и на негово место се запишува износот од “2.400.000,00 денари”.

По изменувањето и дополнувањето точката 8 гласи:

	8. Финансиска поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица од Општина Карпош
Опис на активности:	Доделување на финансиска поддршка ќе биде наменета за спортско рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица од Општина Карпош. Одобрените проекти ќе бидат реализирани, промовирани и презентирани во Општина Карпош. Проектите на заинтересираните преку архивата се доставуваат до оддолението за култура и спорт, а по истите одлучува двајца преставници од комисијата за спорт од Советот и тројца од администрацијата на Општина Карпош. Постапката по оглас ќе се спроведе според претходно утврдени услови и критериуми. Огласот ќе биде отворен преку цела година до



	31.12.2019 година или до исцрпување на предвидените финансиски средства.
Стратешки насокии цели:	Целта на оваа активност е афирмација, промоција и поддршка на спортско рекреативни проекти.
Очекувани резултати:	Промоција и поддршка на спортско рекреативни проекти, како и запознавање на граѓаните од различни области на забавниот спорт.
Целна група:	Жителите од Општина Карпош.
Предвидена финансиска рамка:	2.400.000,00 денари
Организатор	Општина Карпош

- III. Во точка 6 Финансиска поддршка на спортисти и рекреативци од Општина Карпош во делот „Предвидена финансиска рамка“ се брише износот од “1.000.000,00 денари”, и на негово место се запишува износот од “1.600.000,00 денари”.

По изменувањето и дополнувањето точката 6 гласи:

	6. Финансиска поддршка на спортисти и рекреативци од Општина Карпош
Опис на активности:	Доделување на финансиска поддршка на спортисти и рекреативци од Општина Карпош кои се занимават со спортско рекреативна активност, ќе биде наменета за припреми, учество на домашни и меѓународни натпревари, организирање на разни спортски активности, турнири, спортски манифестации и за остварување и реализирање на предвидените и зацртаните спортски програми кои не се опфатени со оваа програма во висина до 30.000,00 денари. За таа цел, Градоначалникот на Општина Карпош формира Комисија за еднократна помош. Оваа еднократна финансиска поддршка ќе се доделува еднаш годишно и ќе ја определува комисија составена од пет члена (три члена од општинската администрација и два



	члена од советниците во советот на општината).
Стратешки насоки и цели:	Поддршка, афирмација и стимулирање за постигнување на подобри спортски резултати на активни, млади и талентирани спортисти и рекреативци од Општина Карпош.
Очекувани резултати:	Промовирање и потпомагање на спортисти и спортски настани од Општина Карпош.
Целна група:	Сите индивидуални спортисти и рекреативци кои се занимават со спортско рекреативна активност кои се регистрирани на подрачјето на Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	1.600.000,00 денари
Организатор	Општина Карпош

- IV. Вкупната предвидена финансиска рамка на Програмата со износ 15.100.000,00 денари останува ист.
- V. Оваа Програма влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави со „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 09-4733/4
Датум: 18.06.2019 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Андреј Манолев, с.р.



Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Карпош за 2019 година

1. Се објавува Одлуката за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Карпош за 2019 година, донесена на дваесет и четвртата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 18 јуни 2019 година.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-4881/2
Датум: 19.06.2019 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стефан Богоев, с.р.

Врз основа на член 32 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002),а во врска со член 33 од Законот за Буџети (Службен весник на РМ бр. 64/2005, 103/08, 156/09, 95/10, 181/11, 171/12,192/15 и 167/16), Советот на општина Карпош на дваесетичетвртата седница одржана на ден 18 јуни 2019 година, донесе

О Д Л У К А

**за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Карпош
за 2019 година**

Член 1

Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Карпош за 2019 година на следниот начин :

Потпрограма Потставка	БУѢТ	САМОФИН.	ДОТАЦИИ	ДОНАЦИИ	КРЕДИТИ
F20 УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ					
481130 Реконструкција на станбени објекти	-15.200.000	0	0	0	0
481220 Набавка или нова изградба на деловни објекти	-5.400.000	0	0	0	0
J00 ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА					
424390 Одржување на други градби	2.200.000	0	0	0	0
JD0 ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА					
464910 Плаќање по судски решенија	14.400.000	0	0	0	0
LA0 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)					
482920 Изградба на други објекти	4.000.000	0	0	0	0
NA0 ОБРАЗОВАНИЕ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)					
480160 Купување на опрема за греење и климатизација	-1.000.000	0	0	0	0
483120 Купување на училишен мебел	1.000.000	0	0	0	0
V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ					
420130 Патување во земјата - сместување	0	-20.000	0	0	0
423410 Прехранбени продукти и пијалаци	0	-415.000	0	0	0
423910 Други материјали за специјална намена	0	-50.000	0	0	0
424210 Одржување на згради	0	210.000	0	0	0
424420 Поправки и одржување на софтверска и хардвер	0	-50.000	0	0	0
424430 Поправки и одржување на машини	0	400.000	0	0	0
425420 Примарна здравствена заштита	0	50.000	0	0	0
425990 Други договорни услуги	0	50.000	0	0	0
VA0 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦА (КАПИТАЛНИ)					
480140 Купување на информатичка и видео опрема	0	-235.000	0	0	0
480190 Купување на друга опрема	0	50.000	0	0	0
480290 Купување на други машини	0	50.000	0	0	0
483120 Купување на училишен мебел	0	-40.000	0	0	0
	0	0	0	0	0

Бр. 09-4733/5
18.06.2019

Претседател на Советот на
Општината
Андреј Манолев



Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување Одлука за давање согласност за отпочнување со работа на објектот со проширени просторни услови на Јавната установа општинска детска градинка „МАЈСКИ ЦВЕТ“, во објектот „Јасмин“ на улица „Женевска“ бр.4, Општина Карпош

1. Се објавува Одлуката за давање согласност за отпочнување со работа на објектот со проширени просторни услови на Јавната установа општинска детска градинка „МАЈСКИ ЦВЕТ“, во објектот „Јасмин“ на улица „Женевска“ бр.4, Општина Карпош, донесена на дваесет и четвртата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 18 јуни 2019 година.

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-4881/3
Датум: 19.06.2019 година
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стефан Богоев, с.р**



Врз основа на член 22, став 1 точка 7; 36, став 1, точка 8; член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на дваесет и четвртата седница, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе

ОДЛУКА

за давање согласност за отпочнување со работа на објектот со проширени просторни услови на Јавната установа општинска детска градинка „МАЈСКИ ЦВЕТ“, во објектот „Јасмин“ на улица „Женевска“ бр.4, Општина Карпош

Член 1

Со оваа одлука Советот на Општина Карпош дава согласност за отпочнување на работа на објектот со проширени просторни услови на Јавната установа општинска детска градинка „МАЈСКИ ЦВЕТ“, во објектот „Јасмин“, лоциран на улица Женевска 4, во У.З.Тафталице 2, запишан во имотен лист број 56673, број на катартарска парцела 3467/3, број на зграда-друг објект 2, намена на згради и други објекти Б2-8, влез1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, внатрешна површина во метри квадратни 382, сопственост Општина Карпош, носител на право на службеност (плодоуживање, употреба и домување) Јавна установа за деца-детска градинка Мајски Цвет-Карпош.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 09-4733/6
Датум: 18.06.2019 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Андреј Манолев, с.р.



Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување Одлука за давање на користење, одржување и управување на објектот со проширени просторни услови на Јавната установа општинска детска градинка „МАЈСКИ ЦВЕТ“, во објектот „Јасмин“ на улица Женевска бр.4, Општина Карпош

1. Се објавува Одлуката за давање на користење, одржување и управување на објектот со проширени просторни услови на Јавната установа општинска детска градинка „МАЈСКИ ЦВЕТ“, во објектот „Јасмин“ на улица Женевска бр.4, Општина Карпош, донесена на дваесет и четвртата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 18 јуни 2019 година.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-4881/4
Датум: 19.06.2019 година
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стефан Богоев, с.р.**



Врз основа на член 22, став 1 точка 7; 36, став 1, точка 8; член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на дваесет и четвртата седница, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе

ОДЛУКА

за давање на користење, одржување и управување на објектот со проширени просторни услови на Јавната установа општинска детска градинка „МАЈСКИ ЦВЕТ“, во објектот „Јасмин“ на улица Женевска бр.4, Општина Карпош

Член 1

Со оваа одлука Советот на Општина Карпош го дава на користење, одржување и управување објектот со проширени просторни услови „ЈАСМИН“ на Јавната установа општинска детска градинка „МАЈСКИ ЦВЕТ“, лоциран на улица Женевска 4, во У.З.Тафталице 2, запишан во имотен лист број 56673, број на катартарска парцела 3467/3, број на зграда-друг објект 2, намена на згради и други објекти Б2-8, влез1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, внатрешна површина во метри квадратни 382, сопственост Општина Карпош, носител на право на службеност (плодоуживање, употреба и домување) Јавна установа за деца-детска градинка Мајски Цвет-Карпош.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 09-4733/7
Датум: 18.06.2019 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Андреј Манолев, с.р.



Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување Решение за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на Јавната установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“ Карпош-Скопје бр.01-208/1 од 07.06.2019 година

1. Се објавува Решението за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на Јавната установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“ Карпош-Скопје бр.01-208/1 од 07.06.2019 година, донесено на дваесет и четвртата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 18 јуни 2019 година.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-4881/5
Датум: 19.06.2019 година
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стефан Богоев, с.р.**



Врз основа на член 22, став 1, точка 7; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.05/2002), член 148 од Деловникот на Советот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 03/2006), член 116, став 1, алинеја 8 и член 143, став 1, алинеја 21 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/2013, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и 104/19), а врз основа на Позитивното Мислење на Правилникот за внатрешна организација на ЈУОДГ „Мајски Цвет“ Карпош-Скопје, дадено од Министерството за труд и социјална политика на Република Северна Македонија, бр.04-4397/2 од 13.06.2019 година, Советот на Општина Карпош, на дваесет и четвртата седница, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на Јавната установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“ Карпош-Скопје бр.01-208/1 од 07.06.2019 година

1. Се дава согласност на Правилникот за внатрешна организација на Јавната установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“, Карпош-Скопје бр.01-208/1 од 07.06.2019 година, донесен со Одлука за донесување на Правилникот за внатрешна организација на работните места во ЈУОДГ „Мајски Цвет“ од управниот одбор бр.02-206/4 од 07.06.2019 година.
2. Решението да се достави до јавната установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“ Карпош-Скопје.
3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Карпош”.

Број: 09-4733/8
Датум: 18.06.2019 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Андреј Манолев, с.р.



Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување Решение за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“ Општина Карпош-Скопје бр.01-207/1 од 07.06.2019 година

1. Се објавува Решението за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“ Општина Карпош-Скопје бр.01-207/1 од 07.06.2019 година, донесено на дваесет и четвртата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 18 јуни 2019 година.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-4881/6
Датум: 19.06.2019 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стефан Богоев, с.р.



Врз основа на член 22, став 1, точка 7; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.05/2002), член 148 од Деловникот на Советот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 03/2006), член 116, став 1, алинеја 8 и член 143, став 1, алинеја 21 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/2013, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и 104/19), а врз основа на Позитивното Мислење на Правилникот за систематизација на работните места во ЈУОДГ „Мајски Цвет“ Општина Карпош-Скопје, дадено од Министерството за труд и социјална политика на Република Северна Македонија, бр.04-4397/3 од 13.06.2019 година, Советот на Општина Карпош, на дваесет и четвртата седница, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“ Општина Карпош-Скопје бр.01-207/1 од 07.06.2019 година

1. Се дава согласност на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“, Општина Карпош-Скопје бр.01-207/1 од 07.06.2019 година, донесен со Одлука за донесување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈУОДГ „Мајски Цвет“ од управниот одбор бр.02-206/3 од 07.06.2019 година.
2. Решението да се достави до јавната установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“ Карпош-Скопје.
3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Карпош”.

Број: 09-4733/9
Датум: 18.06.2019 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Андреј Манолев, с.р.



Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување Решение за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација во Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ Карпош-Скопје бр.01-167 од 10.06.2019 година

1. Се објавува Решението за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација во Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ Карпош-Скопје бр.01-167 од 10.06.2019 година, донесено на дваесет и четвртата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 18 јуни 2019 година.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-4881/7
Датум: 19.06.2019 година
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стефан Богоев, с.р.**



Врз основа на член 22, став 1, точка 7; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.05/2002), член 148 од Деловникот на Советот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 03/2006), член 116, став 1, алинеја 8 и член 143, став 1, алинеја 21 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/2013, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и 104/19), а врз основа на Позитивното Мислење на Правилникот за внатрешна организација во ЈУОДГ „Орце Николов“ Општина Карпош-Скопје, дадено од Министерството за труд и социјална политика на Република Северна Македонија, бр.04-4350/2 од 11.06.2019 година, Советот на Општина Карпош, на дваесет и четвртата седница, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација во Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ Карпош-Скопје бр.01-167 од 10.06.2019 година

1. Се дава согласност на Правилникот за внатрешна организација во Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“, Општина Карпош-Скопје бр.01-167 од 10.06.2019 година, донесен со Одлука за донесување Правилник за внатрешна организација на ЈУОДГ „Орце Николов“ Општина Карпош-Скопје од управниот одбор бр.02-164/3 од 10.06.2019 година.
2. Решението да се достави до јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ Карпош-Скопје.
3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Карпош”.

Број: 09-4733/10
Датум: 18.06.2019 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Андреј Манолев, с.р.



Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување Решение за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ Општина Карпош-Скопје бр.01-166 од 10.06.2019 година

1. Се објавува Решението за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ Општина Карпош-Скопје бр.01-166 од 10.06.2019 година, донесено на дваесет и четвртата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 18 јуни 2019 година.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-4881/8
Датум: 19.06.2019 година
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стефан Богоев, с.р.**



Врз основа на член 22, став 1, точка 7; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.05/2002), член 148 од Деловникот на Советот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 03/2006), член 116, став 1, алинеја 8 и член 143, став 1, алинеја 21 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/2013, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и 104/19), а врз основа на Позитивното Мислење на Правилникот за систематизација на работните места во ЈУОДГ „Орце Николов“, дадено од Министерството за труд и социјална политика на Република Северна Македонија, бр.04-4350/3 од 11.06.2019 година, Советот на Општина Карпош, на дваесет и четвртата седница, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ Општина Карпош-Скопје бр.01-166 од 10.06.2019 година

1. Се дава согласност на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“, Општина Карпош-Скопје бр.01-166 од 10.06.2019 година, донесен со Одлука за донесување Правилникот за систематизација на работните места во ЈУОДГ „Орце Николов“ Општина Карпош-Скопје од управниот одбор бр.02-164/2 од 10.06.2019 година.
2. Решението да се достави до јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ Карпош-Скопје.
3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Карпош”.

Број: 09-4733/11
Датум: 18.06.2019 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Андреј Манолев, с.р.



Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување Решение за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“ Општина Карпош-Скопје бр.0102-306 од 10.06.2019 година

1. Се објавува Решението за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“ Општина Карпош-Скопје бр.0102-306 од 10.06.2019 година, донесено на дваесет и четвртата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 18 јуни 2019 година.

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-4881/9
Датум: 19.06.2019 година
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стефан Богоев, с.р.**



Врз основа на член 22, став 1, точка 7; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.05/2002), член 148 од Деловникот на Советот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 03/2006), член 116, став 1, алинеја 8 и член 143, став 1, алинеја 21 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/2013, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и 104/19), а врз основа на Позитивното Мислење на Правилникот за внатрешна организација на ЈУОДГ „Пролет“ Општина Карпош-Скопје, дадено од Министерството за труд и социјална политика на Република Северна Македонија, бр.04-4387/2 од 12.06.2019 година, Советот на Општина Карпош, на дваесет и четвртата седница, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“ Општина Карпош-Скопје бр.0102-306 од 10.06.2019 година

1. Се дава согласност на Правилникот за внатрешна организација на Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“, Општина Карпош-Скопје бр.0102-306 од 10.06.2019 година, донесен со Одлука за донесување Правилник за внатрешна организација на ЈУОДГ „Пролет“ Општина Карпош-Скопје од управниот одбор бр.0202-307/1 од 10.06.2019 година.
2. Решението да се достави до јавната установа општинска детска градинка „Пролет“ Карпош-Скопје.
3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Карпош”.

Број: 09-4733/12
Датум: 18.06.2019 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Андреј Манолев, с.р.



Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување Решение за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места на Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“ Општина Карпош-Скопје бр.0102-307 од 10.06.2019 година

1. Се објавува Решението за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места на Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“ Општина Карпош-Скопје бр.0102-307 од 10.06.2019 година, донесено на дваесет и четвртата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 18 јуни 2019 година.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-4881/10
Датум: 19.06.2019 година
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стефан Богоев, с.р.**



Врз основа на член 22, став 1, точка 7; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.05/2002), член 148 од Деловникот на Советот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 03/2006), член 116, став 1, алинеја 8 и член 143, став 1, алинеја 21 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/2013, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и 104/19), а врз основа на Позитивното Мислење на Правилникот за систематизација на работните места на ЈУОДГ „Пролет“ Општина Карпош-Скопје, дадено од Министерството за труд и социјална политика на Република Северна Македонија, бр.04-4387/3 од 12.06.2019 година, Советот на Општина Карпош, на дваесет и четврта седница, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места на Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“ Општина Карпош-Скопје бр.0102-307 од 10.06.2019 година

1. Се дава согласност на Правилникот за систематизација на работните места на Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“, Општина Карпош-Скопје бр.0102-307 од 10.06.2019 година, донесен со Одлука за донесување Правилник за ситематизација на работните места во ЈУОДГ „Пролет“ Општина Карпош-Скопје, од управниот одбор бр.0202-308 од 10.06.2019 година.
2. Решението да се достави до јавната установа општинска детска градинка „Пролет“ Карпош-Скопје.
3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Карпош”.

Број: 09-4733/13
Датум: 18.06.2019 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Андреј Манолев, с.р.



Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување Решение за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на Јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“ Карпош-Скопје бр.01-68/9 од 11.06.2019 година

1. Се објавува Решението за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на Јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“ Карпош-Скопје бр.01-68/9 од 11.06.2019 година, донесено на дваесет и четвртата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 18 јуни 2019 година.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-4881/11
Датум: 19.06.2019 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стефан Богоев, с.р.



Врз основа на член 22, став 1, точка 7; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.05/2002), член 148 од Деловникот на Советот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 03/2006), член 116, став 1, алинеја 8 и член 143, став 1, алинеја 21 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/2013, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и 104/19), а врз основа на Позитивното Мислење на Правилникот за внатрешна организација на ЈУОДГ „Распеана Младост“ Општина Карпош-Скопје, дадено од Министерството за труд и социјална политика на Република Северна Македонија, бр.04-4379/2 од 12.06.2019 година, Советот на Општина Карпош, на дваесет и четвртата седница, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на Јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“ Карпош-Скопје бр.01-68/9 од 11.06.2019 година

1. Се дава согласност на Правилникот за внатрешна организација на Јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“, Општина Карпош-Скопје бр.01-68/9 од 11.06.2019 година, донесен со Одлука за донесување Правилник за внатрешна организација на ОДГ „Распеана Младост“ Карпош-Скопје од управниот одбор бр.02-68/7 од 11.06.2019 година.
2. Решението да се достави до јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“ Карпош-Скопје.
3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Карпош”.

Број: 09-4733/14
Датум: 18.06.2019 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Андреј Манолев, с.р.



Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување Решение за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“ Општина Карпош-Скопје бр.01-68/10 од 11.06.2019 година

1. Се објавува Решението за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“ Општина Карпош-Скопје бр.01-68/10 од 11.06.2019 година, донесено на дваесет и четвртата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 18 јуни 2019 година.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-4881/12
Датум: 19.06.2019 година
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стефан Богоев, с.р.**



Врз основа на член 22, став 1, точка 7; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.05/2002), член 148 од Деловникот на Советот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 03/2006), член 116, став 1, алинеја 8 и член 143, став 1, алинеја 21 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/2013, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и 104/19), а врз основа на Позитивното Мислење на Правилникот за систематизација на работните места на ОДГ „Распеана Младост“, Карпош-Скопје дадено од Министерството за труд и социјална политика на Република Северна Македонија, бр.04-4379/3 од 12.06.2019 година, Советот на Општина Карпош, на дваесет и четвртата седница, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“ Општина Карпош-Скопје бр.01-68/10 од 11.06.2019 година

1. Се дава согласност на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“, Општина Карпош-Скопје бр.01-68/10 од 11.06.2019 година, донесен со Одлука за донесување Правилник за систематизација на работните места во ОДГ „Распеана Младост“ Карпош-Скопје од управниот одбор бр.02-68/8 од 11.06.2019 година.
2. Решението да се достави до јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“ Карпош-Скопје.
3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Карпош”.

Број: 09-4733/15
Датум: 18.06.2019 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Андреј Манолев, с.р.



Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување Решение за разрешување и именување член во Управниот одбор на Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“, Општина Карпош-Скопје

1. Се објавува Решението за разрешување и именување член во Управниот одбор на Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“, Општина Карпош-Скопје, донесено на дваесет и четвртата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 18 јуни 2019 година.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-4881/13
Датум: 19.06.2019 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стефан Богоев, с.р.



Врз основа на член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија бр. 5/2002) и членот 114, ставови 10, 13, 15, 16, 17 и 18 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и 104/19), Советот на Општина Карпош на дваесет и четвртата седница, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за разрешување и именување член во Управниот одбор на Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“, Општина Карпош-Скопје

1. Со ова решение се разрешува членот на управен одбор на ЈУОДГ „Пролет“ Општина Карпош-Скопје предложен и именуван од основачот-Советот на Општина Карпош, на лично барање:

- Кристина Јавевски

2. За член во управниот одбор на ЈУОДГ „Пролет“, Општина Карпош-Скопје на предлог на основачот-Советот на Општина Карпош се именува:

- Милена Ристевска Илиоска

3. Оваа решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објавуви во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 09-4733/16
Датум: 18.06.2019 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Андреј Манолев, с.р.



Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување Одлука за давање согласност за започнување постапки за издавање под закуп на училишни кујни и за избор на понудувач за реализирање на организирана исхрана (топол оброк и ужинка) во текот на престојот во училиштето на општинските основни училишта од територијата на Општина Карпош

1. Се објавува Одлуката за давање согласност за започнување постапки за издавање под закуп на училишни кујни и за избор на понудувач за реализирање на организирана исхрана (топол оброк и ужинка) во текот на престојот во училиштето на општинските основни училишта од територијата на Општина Карпош, донесена на дваесет и четвртата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 18 јуни 2019 година.

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-4881/14
Датум: 19.06.2019 година
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стефан Богоев, с.р.**



Врз основа на член 36, став 1, точка 10 и член 62, член 64 и член 67 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со член 62 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18) и одредбите од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и 101/19), Советот на Општина Карпош, на дваесет и четвртата седница, одржана на 18 јуни 2019 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

за давање согласност за започнување постапки за издавање под закуп на училишни кујни и за избор на понудувач за реализирање на организирана исхрана (топол оброк и ужинка) во текот на престојот во училиштето на општинските основни училишта од територијата на Општина Карпош

Член 1

Со оваа одлука Советот на Општина Карпош дава согласност општинските основни училишта од територијата на Општина Карпош да започнат постапки за издавање под закуп на училишни кујни и постапки за избор на понудувач за реализирање на организирана исхрана (топол оброк и ужинка) за учениците во текот на престојот во училиштето.

Член 2

Се задолжуваат општинските основни училиштата да ги реализираат постапките наведени во член 1 од оваа одлука, согласно позитивните законски прописи.

Член 3

За сите фази на спроведените постапки општинските основни училишта се задолжени благовремено да го известуваат основачот – Општина Карпош.



19 јуни 2019 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 11



Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 09-4733/17
Датум: 18.06.2019 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Андреј Манолев, с.р.



Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување Одлука за давање согласност за започнување постапка за издавање под закуп на спортските сали на општинските основни училишта од територијата на Општина Карпош за учебната 2019/2020 година

1. Се објавува Одлуката за давање согласност за започнување постапка за издавање под закуп на спортските сали на општинските основни училишта од територијата на Општина Карпош за учебната 2019/2020 година, донесена на дваесет и четвртата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 18 јуни 2019 година.

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-4881/15
Датум: 19.06.2019 година
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стефан Богоев, с.р.**



Врз основа на член 36, став 1, точка 10 и член 62, член 64 и член 67 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со одредбите од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и 101/19), Советот на Општина Карпош, на дваесет и четвртата седница, одржана на 18 јуни 2019 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

за давање согласност за започнување постапка за издавање под закуп на спортските сали на општинските основни училишта од територијата на Општина Карпош за учебната 2019/2020 година

Член 1

Со оваа одлука Советот на Општина Карпош дава согласност општинските основни училишта од територијата на Општина Карпош да започнат постапки за издавање под закуп на спортските сали на општинските основни училишта од територијата на Општина Карпош за учебната 2019/2020 година.

Член 2

Се задолжуваат општинските основни училиштата да ги реализираат постапките наведени во член 1 од оваа одлука, согласно позитивните законски прописи.

Член 3

За сите фази на спроведените постапки општинските основни училишта се задолжени благавременно да го известуваат основачот – Општина Карпош.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 09-4733/18
Датум: 18.06.2019 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Андреј Манолев, с.р.



Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување Одлука за давање согласност за започнување постапка за издавање под закуп на училишен простор (училници, холови, продавници, магаџински простор, помошни училници, подрумски простори и друго) на општинските основни училишта од територијата на Општина Карпош за учебната 2019/2020 година

1. Се објавува Одлуката за давање согласност за започнување постапка за издавање под закуп на училишен простор (училници, холови, продавници, магаџински простор, помошни училници, подрумски простори и друго) на општинските основни училишта од територијата на Општина Карпош за учебната 2019/2020 година, донесена на дваесет и четвртата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 18 јуни 2019 година.

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-4881/16
Датум: 19.06.2019 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стефан Богоев, с.р.



Врз основа на член 36, став 1, точка 10 и член 62, член 64 и член 67 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со одредбите од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и 101/19), Советот на Општина Карпош, на дваесет и четвртата седница, одржана на 18 јуни 2019 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

за давање согласност за започнување постапка за издавање под закуп на училишен простор (училници, холови, продавници, магацински простор, помошни училници, подрумски простори и друго) на општинските основни училишта од територијата на Општина Карпош за учебната 2019/2020 година

Член 1

Со оваа одлука Советот на Општина Карпош дава согласност општинските основни училишта од територијата на Општина Карпош да започнат постапки за издавање под закуп на училишен простор (училници, холови, продавници, магацински простор, помошни училници, подрумски простори и друго) на општинските основни училишта од територијата на Општина Карпош за учебната 2019/2020 година.

Член 2

Се задолжуваат општинските основни училиштата да ги реализираат постапките наведени во член 1 од оваа одлука, согласно позитивните законски прописи.

Член 3

За сите фази на спроведените постапки општинските основни училишта се задолжени благовремено да го известуваат основачот – Општина Карпош.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 09-4733/19
Датум: 18.06.2019 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Андреј Манолев, с.р.



Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување Одлука за одобрување средства за плаќање надоместок за персонален данок на доход и осигурување во случај на несреќа при работа и професионално заболување за невработени лица ангажирани за вршење јавни работи

1. Се објавува Одлука за одобрување средства за плаќање надоместок за персонален данок на доход и осигурување во случај на несреќа при работа и професионално заболување за невработени лица ангажирани за вршење јавни работи, донесена на дваесет и четвртата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 18 јуни 2019 година.

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-4881/17
Датум: 19.06.2019 година
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стефан Богоев, с.р.**



Врз основа на член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на дваесет и четвртата седница, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе

О Д Л У К А

за одобрување средства за плаќање надоместок за персонален данок на доход и осигурување во случај на несреќа при работа и професионално заболување за невработени лица ангажирани за вршење јавни работи

Член 1

Со оваа Одлука Советот на Општина Карпош дава согласност за одобрување финансиски средства за плаќање надоместок за персонален данок на доход и осигурување во случај на несреќа при работа и професионално заболување за невработени лица ангажирани за вршење јавни работи во Општина Карпош.

Член 2

Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да потпише Договор и Анекс-Договор со Агенцијата за вработување на Република Македонија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се онјави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 09-4733/20
Датум: 18.06.2019 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Андреј Манолев, с.р.



Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување Одлука за одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот „Пливачка ШКОЛА Општина Карпош“

1. Се објавува Одлука за одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот „Пливачка ШКОЛА Општина Карпош“, донесена на дваесет и четвртата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 18 јуни 2019 година.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-4881/18
Датум: 19.06.2019 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стефан Богоев, с.р.



Врз основа на член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), точка 8. Финансиска поддршка за спортско рекреативни и здрацствени проекти и за физички и правни лица од Општина Карпош од Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2019 година („Службен гласник на Општина Карпош бр.13/18) и Одлуката за објавување оглас за доделување на финансиска поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица од Општина Карпош бр.09-573/7 од 31.01.2019 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.2/2019), Советот на Општина Карпош, на дваесет и четвртата седница, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе

О Д Л У К А

одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот „Пливачка ШКОЛА Општина Карпош“

Член 1

Со оваа одлука се усвојува Барањето бр.55-1444/1 од 14.02.2019 година, доставено од Нино Миленковиќ, за реализација на проектот одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот „Пливачка ШКОЛА Општина Карпош“ со која се одобруваат финансиски средства како поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица од Општина Карпош, врз основа на точка точка 8. Финансиска поддршка за спортско рекреативни и здрацствени проекти и за физички и правни лица од Општина Карпош од Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2019 година („Службен гласник на Општина Карпош бр.13/18)

Член 2

За реализација на барањето од член 1 на оваа одлука се одобруваат средства во износ од 250.000,00 денари.

Член 3

Средствата од член 2 на оваа одлука се обезбедени од Буџетот на Општина Карпош за 2019 година од Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2019 година.

Член 4

Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука и да потпише договор со Нино Миленковиќ.



Член 5

Се задолжува барателот Нино Миленковиќ до Советот на Општина Карпош и до Одделението за култура и спорт да достави детален финансиски извештај за потрошените средства, кои во прилог ќе ги содржат следните документи: фактури со сметко-потврди или фискални сметки со сметко потврди, согласно приложениот финансиски план на проектот при аплицирањето по огласот.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 09-4733/21
Датум: 18.06.2019 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Андреј Манолев, с.р.



Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување Одлука за одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот „Со игри без граници до разрешување на конфликтите“

1. Се објавува Одлука за одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот „Со игри без граници до разрешување на конфликтите“, донесена на дваесет и четвртата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 18 јуни 2019 година.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-4881/19
Датум: 19.06.2019 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стефан Богоев, с.р.



Врз основа на член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), точка 8. Финансиска поддршка за спортско рекреативни и здрацствени проекти и за физички и правни лица од Општина Карпош од Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2019 година („Службен гласник на Општина Карпош бр.13/18) и Одлуката за објавување оглас за доделување на финансиска поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица од Општина Карпош бр.09-573/7 од 31.01.2019 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.2/2019), Советот на Општина Карпош, на дваесет и четвртата седница, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе

О Д Л У К А

одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот „Со игри без граници до разрешување на конфликтите“

Член 1

Со оваа одлука се усвојува Барањето бр.55-1164/1 од 07.02.2019 година, доставено од Татјана Георгиевска, за реализација на проектот „Со игри без граници до разрешување на конфликтите“ со која се одобруваат финансиски средства како поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица од Општина Карпош, врз основа на точка 8. Финансиска поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица од Општина Карпош од Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2019 година („Службен гласник на Општина Карпош бр.13/18).

Член 2

За реализација на барањето од член 1 на оваа одлука се одобруваат средства во износ од 210.000,00 денари.

Член 3

Средствата од член 2 на оваа одлука се обезбедени од Буџетот на Општина Карпош за 2019 година од Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2019 година.

Член 4

Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука и да потпише договор со Татјана Георгиевска.



Член 5

Се задолжува барателот Татјана Георгиевска до Советот на Општина Карпош и до Одделението за култура и спорт да достави детален финансиски извештај за потрошените средства, кои во прилог ќе ги содржат следните документи: фактури со сметко-потврди или фискални сметки со сметко потврди, согласно приложениот финансиски план на проектот при аплицирањето по огласот.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 09-4733/22
Датум: 18.06.2019 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Андреј Манолев, с.р.



Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување Одлука за одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот „Забавни спортски игри“

1. Се објавува Одлука за одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот „Забавни спортски игри“, донесена на дваесет и четвртата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 18 јуни 2019 година.

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-4881/20
Датум: 19.06.2019 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стефан Богоев, с.р.



Врз основа на член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), точка 8. Финансиска поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти и за физички и правни лица од Општина Карпош од Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2019 година („Службен гласник на Општина Карпош бр.13/18) и Одлуката за објавување оглас за доделување на финансиска поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица од Општина Карпош бр.09-573/7 од 31.01.2019 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.2/2019), Советот на Општина Карпош, на дваесет и четвртата седница, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе

О Д Л У К А

одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот „Забавни спортски игри“

Член 1

Со оваа одлука се усвојува Барањето бр.55-1359/1 од 12.02.2019 година, доставено од Здружение на граѓани за спортски, едукативни и хуманитарни активности ЗАБАВА И СПОРТ Скопје, за реализација на проектот „Забавни спортски игри“ со која се одобруваат финансиски средства како поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица од Општина Карпош, врз основа на точка 8. Финансиска поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица од Општина Карпош од Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2019 година („Службен гласник на Општина Карпош бр.13/18)

Член 2

За реализација на барањето од член 1 на оваа одлука се одобруваат средства во износ од 210.000,00 денари.

Член 3

Средствата од член 2 на оваа одлука се обезбедени од Буџетот на Општина Карпош за 2019 година од Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2019 година.

Член 4

Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука и да потпише договор со Здружение на граѓани за спортски, едукативни и хуманитарни активности ЗАБАВА И СПОРТ Скопје.



Член 5

Се задолжува барателот Здружение на граѓани за спортски, едукативни и хуманитарни активности ЗАБАВА И СПОРТ Скопје до Советот на Општина Карпош и до Одделението за култура и спорт да достави детален финансиски извештај за потрошените средства, кои во прилог ќе ги содржат следните документи: фактури со сметко-потврди или фискални сметки со сметко потврди, согласно приложениот финансиски план на проектот при аплицирањето по огласот.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 09-4733/23
Датум: 18.06.2019 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Андреј Манолев, с.р.



Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување Заклучок за констатација дека Одлука за одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот „Со физичко здравје до подобро учење“ не е усвоена

1. Се објавува Заклучокот за констатација дека Одлука за одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот „Со физичко здравје до подобро учење“ не е усвоена, донесен на дваесет и четвртата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 18 јуни 2019 година.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-4881/21
Датум: 19.06.2019 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стефан Богоев, с.р.



Врз основа на член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), точка 8. Финансиска поддршка за спортско рекреативни и здрацствени проекти и за физички и правни лица од Општина Карпош од Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2019 година („Службен гласник на Општина Карпош бр.13/18) и Одлуката за објавување оглас за доделување на финансиска поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица од Општина Карпош бр.09-573/7 од 31.01.2019 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.2/2019), Советот на Општина Карпош, на дваесет и четвртата седница, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за констатација дека Одлука за одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот „Со физичко здравје до подобро учење“ не е усвоена

1. На дваесет и четвртата седница на Советот на Општина Карпош беше разгледано Барањето бр.55-1163/1 од 07.02.2019 година, доставено од Татјана Георгиевска, за реализација на проектот одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот „Со физичко здравје до подобро учење“ со кое беше побарано да се одобрат финансиски средства како поддршка на проектот.
2. Советот на Општина Карпош со 15 гласови ПРОТИВ и 5 гласови ВОЗДРЖАНИ не ја усвои Одлуката за одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот „Со физичко здравје до подобро учење“.
3. Овој одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 09-4733/24
Датум: 18.06.2019 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Андреј Манолев, с.р.



Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување Одлука за прифаќање на спонзорство од Друштво за трговија и услуги Були Гоца Плус Дооел Скопје

1. Се објавува Одлуката за прифаќање на спонзорство од Друштво за трговија и услуги Були Гоца Плус Дооел Скопје, донесена на дваесет и четвртата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 18 јуни 2019 година.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-4881/22
Датум: 19.06.2019 година
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стефан Богоев, с.р.**



Врз основа на член 36, став 1, точка 15 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), а во врска со одредбите од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр.47/06, 86/08, 51/11, 28/14 и 153/15), Советот на Општина Карпош, на дваесет и четвртата седницата, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе

ОДЛУКА

за прифаќање на спонзорство од Друштво за трговија и услуги Були Гоца Плус Дооел Скопје

Член 1

Со оваа одлука, Општина Карпош во својство на примател на спонзорство го прифаќа спонзорството од Друштво за трговија и услуги Були Гоца Плус Дооел Скопје-давател на спонзорство, во смисла на давање услуга за конкретна активност- одржување на паркот за миленици на К.П.7633, КО Ѓорче Петров-Влае, УЗ Влае, а примателот на спонзорството-Општина Карпош ќе овозможи директна корист на давателот на спонзорството – промоција на име, фирма и заштитен знак на давателот на спонзорството.

Член 2

Се задолжува Секторот за правни работи на Општина Карпош да изготви Договор за спонзорство, да го реализира потпишувањето на истиот, како и да ја спроведе законски утврдената постапка пред надлежните органи во Република Северна Македонија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 09-4733/25
Датум: 18.06.2019 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Андреј Манолев, с.р.



Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување Одлука за прифаќање на донација од Друштво за производство, трговија и услуги ПРИНТЕХ ТЕХНОЛОЌИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

1. Се објавува Одлуката за прифаќање на донација од Друштво за производство, трговија и услуги ПРИНТЕХ ТЕХНОЛОЌИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, донесена на дваесет и четвртата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 18 јуни 2019 година.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-4881/23
Датум: 19.06.2019 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стефан Богоев, с.р.



Врз основа на член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и врз основа на одредбите од Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр.47/06, 86/08, 51/11, 28/14 и 153/15), Советот на Општина Карпош, на дваесет и четвртата седница, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе

О Д Л У К А

за прифаќање на донација од Друштво за производство, трговија и услуги ПРИНТЕХ ТЕХНОЛОЌИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Член 1

Со оваа одлука, Советот на Општина Карпош во својство на примател на донација ја прифаќа донацијата од Друштво за производство, трговија и услуги ПРИНТЕХ ТЕХНОЛОЌИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје во својство на давател на донација во смисла на доброволна и безусловна помош во жирални давања во износ од 40.000,00 денари (четириесет илјади денари).

Донацијата од став 1 на овој член се уплаќа на трезорска сметка 100000000063095, сметка 779014115763010 – Буџет на Општина Карпош, приходна шифра и програма 725939 00, цел на дознака: донација за ООУ Аврам Писевски .

Член 2

Донацијата не создава директна корист за давателот ниту обврска за враќање од примателот на донацијата, дадена за цели од јавен интерес.

Член 3

Финансиските средства во вид на жирални давања-предмет на оваа одлука дефинирани во член 1 на истата, да се искористат за реновирање и реконструкција на просторија во општинското основно училиште „Аврам Писевски“ за пренамена на просторијата во сензорна соба за современ третман на ученици со посебни потреби и нејзино опремување преку набавка на реквизити и дидактичка опрема за сензорна интеграција, психомоторна едукација, стимулација на фина моторика, релаксација, смирување и друго.



19 јуни 2019 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 11



Член 4

Се задолжува Секторот за правни работи на Општина Карпош да изготви Договор за донација, да го реализира потпишувањето на истиот како и да ја спроведе законски утврдената постапка пред надлежните органи во Република Северна Македонија.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 09-4733/26
Датум: 18.06.2019 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Андреј Манолев, с.р.



Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување Решение за изменување и дополнување на Решението за формирање Комисија за давање согласност и проверка на донесените одлуки на училишниот одбор за давање на користење на училишен простор и спроведување на други активности во врска со основните училишта од територијата на Општина Карпош

1. Се објавува Решението за изменување и дополнување на Решението за формирање Комисија за давање согласност и проверка на донесените одлуки на училишниот одбор за давање на користење на училишен простор и спроведување на други активности во врска со основните училишта од територијата на Општина Карпош, донесено на дваесет и четвртата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 18 јуни 2019 година.

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-4881/24
Датум: 19.06.2019 година
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стефан Богоев, с.р.**



Врз основа на член 36, став 1, точка 15 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија бр. 5/2002), а во врска со член 7, точка 5 од Одлуката за давање на користење училишен простор и спроведување на други активности во врска со основните училишта на Општина Карпош, бр.09-9287/28 од 26.12.2017 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.18/2017), Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за давање на користење училишен простор и спроведување на други активности во врска со основните училишта на Општина Карпош бр.09-1788/16 од 7.3.2018 година и Решението за формирање Комисија за давање согласност и проверка на донесените одлуки на училишниот одбор за давање на користење на училишен простор и спроведување на други активности во врска со основните училишта на територијата на Општина Карпош бр.09-1788/17 од 07.03.2018 година, Советот на Општина Карпош, на дваесет и четвртата седница, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за изменување и дополнување на Решението за формирање Комисија за давање согласност и проверка на донесените одлуки на училишниот одбор за давање на користење на училишен простор и спроведување на други активности во врска со основните училишта од територијата на Општина Карпош

1. Во Решението за формирање Комисија за давање согласност и проверка на донесените одлуки на училишниот одбор за давање на користење на училишен простор и спроведување на други активности во врска со основните училишта од територијата на Општина Карпош бр.09-1788/17 од 07.03.2019 година се врши изменување и дополнување на начин што во точка 1 од истото се брише името наведено во алинеја 5 – Драгица Ивановска-член, и на истото место се запишува името на новиот член – Емилија Арсовска.

По изменувањето и дополнувањето точка 1 гласи:

1. За давање согласност и проверка на донесените одлуки на училишниот одбор за давање на користење на училишен простор и спроведување на други активности во врска со основните училишта од територијата на Општина Карпош, Советот на Општина Карпош, на предлог на Комисијата за прашања на верификација, мандатни прашања, избори и менувања, формира Комисија во следниот состав:



19 јуни 2019 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 11



-
- Филип Даскаловски - претседател
 - Елена Антонијевиќ - член
 - Даниела Штерјова - член
 - Милена Марковиќ - член
 - Емилија Арсовска - член

2. Оваа решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објаву во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 09-4733/27
Датум: 18.06.2019 година
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Андреј Манолев, с.р.**



СОДРЖИНА

1. Програма за изменување и дополнување на Програма за активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2019 година, со Заклучок за објавување,
2. Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Карпош за 2019 година, со Заклучок за објавување,
3. Одлука за давање согласност за отпочнување со работа на објектот со проширени просторни услови на Јавната установа општинска детска градинка „МАЈСКИ ЦВЕТ“, во објектот „Јасмин“ на улица „Женевска“ бр.4, Општина Карпош, со Заклучок за објавување,
4. Одлука за давање на користење, одржување и управување на објектот со проширени просторни услови на Јавната установа општинска детска градинка „МАЈСКИ ЦВЕТ“, во објектот „Јасмин“ на улица Женевска бр.4, Општина Карпош, со Заклучок за објавување,
5. Решение за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на Јавната установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“ Карпош-Скопје бр.01-208/1 од 07.06.2019 година, со Заклучок за објавување,
6. Решение за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“ Карпош Скопје бр.01-207/1 од 07.06.2019 година, со Заклучок за објавување,
7. Решение за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација во Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ Карпош-Скопје бр.01-167 од 10.06.2019 година, со Заклучок за објавување,
8. Решение за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ Карпош Скопје бр.01-166 од 10.06.2019 година, со Заклучок за објавување,
9. Решение за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“ Карпош-Скопје бр.0102-306 од 10.06.2019 година, со Заклучок за објавување,
10. Решение за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“ Карпош Скопје бр.0102 -307 од 10.06.2019 година, со Заклучок за објавување,



11. Решение за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на Јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“ Карпош-Скопје бр.01-68/9 од 11.06.2019 година, со Заклучок за објавување,
12. Решение за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“ Карпош Скопје бр.01-68/10 од 11.06.2019 година, со Заклучок за објавување,
13. Решение за разрешување и именување член во Управниот одбор на Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“, Општина Карпош-Скопје, со Заклучок за објавување,
14. Одлука за давање согласност за започнување постапки за издавање под закуп на училишни кујни и за избор на понудувач за реализирање на организирана исхрана (топол оброк и ужинка) во текот на престојот во училиштето на општинските основни училишта од територијата на Општина Карпош, со Заклучок за објавување,
15. Одлука за давање согласност за започнување постапка за издавање под закуп на спортските сали на општинските основни училишта од територијата на Општина Карпош за учебната 2019/2020 година, со Заклучок за објавување,
16. Одлука за давање согласност за започнување постапка за издавање под закуп на училишен простор (училници, холови, продавници, магацински простор, помошни училници, подрумски простори и друго) на општинските основни училишта од територијата на Општина Карпош за учебната 2019/2020 година, со Заклучок за објавување,
17. Одлука за одобрување средства за плаќање надоместок за персонален данок на доход и осигурување во случај на несреќа при работа и професионално заболување за невработени лица ангажирани за вршење јавни работи, со Заклучок за објавување,
18. Одлука за одобрување финансиска поддршка за реализација на проектот на Пливачка Школа Општина Карпош-Скопје, со Заклучок за објавување,
19. Одлука за одобрување финансиска поддршка за реализација на Проект ”Со игри без граници до разрешување на конфликтите “, со Заклучок за објавување,
20. Одлука за одобрување финансиска поддршка за реализација на Проект “Забавни спортски игри”, со Заклучок за објавување,
21. Заклучок за констатација дека Одлуката за одобрување финансиска поддршка за реализација на проект “Со физичко здравје до подобро учење”, не е усвоена, со Заклучок за објавување,
22. Одлука за давање согласност за прифаќање спонзорство од Друштво за трговија и услуги Були Гоца Плус Дооел Скопје, со Заклучок за објавување,
23. Одлука за прифаќање донација од Принтек Технолоџи ДООЕЛ Скопје со Заклучок за објавување и



24. Решение за изменување и дополнување на Решението за формирање Комисија за давање согласност и проверка на донесените одлуки на училишниот одбор за давање на користење на училишен простор и спроведување на други активности во врска со основните училишта од територијата на Општина Карпош, со Заклучок за објавување.

Издавач: Општина Карпош
Уредува: Сектор за правни работи
Адреса: ул.Радика бр.9, бараки бр.1 и бр.2
Тираж: 25 примероци